

# МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ



СКОПЈЕ 2004



АКАДЕМИК  
ЦВЕТАН  
ГРОЗДАНОВ,  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА МАНУ

*Македонската академија на науки и уметностите (МАНУ) е основана со Закон донесен на 22 февруари 1967 година од Собранието на Р. Македонија. Академијата е формирана како врвна научна и уметничка установа во нашата Држава, која ги следи содржините, го поддржува развојот на науки и уметности и се залага за нивното унапредување. Академијата ги разгледува содржините во областа на културниот наследство и природниот богословски, соработува во утврдувањето на националната политика во науки и уметности, поддржува, координира, организира и врши научни истражувања и уметнички осмислувања, а посебно оние што се од исклучително значење за Македонија. Таа обезбедува услови за научна работа и уметничко творештво на своите членови, се залага за примена на современиите методи, научните знаења и резултатите во научните истражувања; воспоставува, одржува и развива меѓународна соработка во областа на науки и уметности.*

*Своите задачи Академијата, како врвна самосодржна научна и уметничка установа, ги реализира со организирање фундаментални, развојни и применини истражувања, посебно со комплиексни и мултидисциплинарни истражувања; со организирање научни собири и уметнички презентации и со објавување на резултатите од научните истражувања и научните собири, како и уметничките осмислувања. Академијата соработува со универзитетите, научните и културните установи, со друштвата за наука и уметност и со други организации од областа на науки и уметности во Републиката, со академии на науки и уметности и со други научни и уметнички институции од странство.*

*Во иницијатива македонска реалност, тој консистишурањето на македонската држава на Првиот заседание на АСНОМ (1944), годината илјада деветстотини шеесет и седма ја смениме за година на официјалното основање на Македонската академија на науки и уметности. Во 1997 година, Академијата го одбележа својот триесетгодишниен јубилеј.*

*Изминатата е една значајна од нејзиниот досегашен развој. Но, како и сè другото и таа самата е искорикана пред холемите предизвици што ги носи новото време на новиот милениум.*

*Ако сè само во времето добива трајна смисла, ако само времето трајно не осмислува, на науката и на уметноста е да го осмислат времето осставјќи свои траги во него.*



СПОМЕНИКОТ  
ИЛИНДЕН  
ВО КРУШЕВО,  
АКАД. ЈОРДАН  
ГРАБУЛОСКИ




## КОРЕНИ

**Н**а чинот на официјалното основање на оваа врвна македонска институција на науките и уметностите му претходеше период од 150 години, исполнети со силен размав на хуманистичките научни дисциплини: лингвистиката, книжевната наука, историографијата, етнологијата и фолклористиката, но и на природните, техничките и општествените науки, како и на уметностите, особено на поезијата, музиката, живописот и градителството. Повеќемина македонски интелектуалци, научници и уметници се вградија со личен влог во развојот на македонската култура во XIX и XX век. Така течеа духовните континуитети во македонската културна историја и сите тие величествени градби на духот, низ еден природен историски процес, доведоа до основањето на Македонската академија на науките и уметностите.

Охридскиот книжевен центар на св. Климент и св. Наум, кон крајот на IX и почетокот на X век, создаде почва за богата писмена активност и научно-литературна, образовна и уметничка дејност во Македонија. На овие простори се роди првото словенско писмо, кое од Македо-

нија се ширеше и се распространуваше низ целиот словенски свет. Овде опстојуваше нашата македонско-словенска цивилизација, со високи естетски вредности во областа на книжевното творештво, ликовната, музич-



СПОМЕНИКОТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ (ДЕТАЉ), ВО ОХРИД (БРОНЗА)  
АКАД. ТОМЕ СЕРАФИМОВСКИ


ката и архитектонската уметност.

По Кримската војна (1853–1856), кога во европска Турција беа создадени услови за послободна пројава на народните стремежи, почнува вистинската македонска *преродба* што ја предводат познати македонски културно-национални дејци, просветители, лингвисти, писатели и собирачи на народни умотворби.

Во средината на минатиот век



СВ. КЛИМЕНТ  
ОХРИДСКИ  
ФРЕСКА (ДЕТАЛ)  
СВ. БОГОРОДИЦА  
ПЕРИВЛЕПТОС  
(СВ. КЛИМЕНТ)  
ОХРИД,  
1295 ГОДИНА



архимандритот *Парћенија Зоѓрафски* (Галичник, 1818 – Цариград, 1876), воспитаник на Солун, Атина, Киев, Москва и Санкт-Петербург, објавува два учебника на „македонското наречие“ (*Країка Священна ис਼торія на Веїхо-и-Новозаветна-їа Църковь*,

1857, и *Началное ученie за д҃ Theta-їa*, 1858), како и една прирачна *Країка славянска ӂрамматика* (1859). Со проучувањето на принципите за изградбата на еден литературен јазик и посебно на граматичката структура на западномакедонскиот народен говор (*Първа частъ на Граматика за членовы-їe*, 1857), Партинија Зографски ги постави основите на современата македонска филологија.

*Димиїрија Миладинов* (Струга, 1810 – Цариград, 1862) е најистакнатиот будител на словенската свест во Македонија во половината на XIX век за воведување на родниот јазик и словенското писмо во македонските училишта. Прв македонски собирач на народното творештво и главен

МАНАСТИРОТ  
СВ. НАУМ  
ВО ОХРИД





составувач на антологискиот зборник со народни песни што го издаде брат му Константин во Загреб (1861).

*Константина Миладинов* (Струга, 1830 – Цариград, 1862) е основоположник на македонската поезија во XIX век, брат на преродбенскиот деец Димитрија Миладинов. По Атина студирал словенска филологија на Московскиот универзитет. Освен по својата лирика, познат е, заедно со својот брат, и по собирањето, редактирањето и објавувањето на ненадминатиот антологиски зборник на народни песни (1861).

*Рајко Жинзифов* (Велес, 1839 – Москва, 1877) е автор на најобемниот поетски опус на родниот јазик во XIX век и плоден публицист и преведувач.

*Григор Прличев* (Охрид, 1830 – 1893) сред плејадата македонски творци од таа епоха (К. Петкович, Р. Жинзифов, Ј. Хаџиконстантинов – Цинот, А. Петкович, Г. Динката и др.) зазема врвно место и претставува најголем литературен талент на нашиот XIX век. Се прослави со своите поеми на изворни македонски теми *Сердарош* и *Скендербег*, со *Автобиографијата*, како уникатно прозно дело, како и со препевите на еповите *Илијада* и *Одисеја* на Хомер. Пишувачки на повеќе јазици, Прличев остана славен автор во три




СВ. НАУМ  
ОХРИДСКИ  
(ДЕТАЉ),  
ЛИТИСКА ИКОНА  
XIV ВЕК

литератури.


*Андреја Дамјанов* (Папрадиште, околу 1813 – Велес, 1878) е еден од најпознатите мајстори-градители на Балканот. Има изградено над 40 објекти, главно цркви. Негови по-

СВАДБА  
(МАСЛО  
НА ПЛАТНО),  
АКАД. НИКОЛА  
МАРТИНОСКИ






ПОРТРЕТ  
НА АРХИМАНДРИТ  
ПАРТЕНИЈА  
ЗОГРАФСКИ  
(МАСЛО НА ПЛАТНО),  
БЛАГОЈА  
НИКОЛОВСКИ



ДОЛАП  
(МАСЛО НА ПЛАТНО),  
ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ



значајни дела се: црквата „Св. Пантелејмон“ во Велес (1840), црквата во манастирот „Св. Јоаким Осоговски“, кај Крива Паланка (1845), црквата „Св. Богородица“ во штипското Ново Село (1850), црквата „Св. Никола“ во Куманово (1851), како и цркви во Ниш, Нова Црква, Мостар, Сараево и др.

Горѓија М. Пулевски (Галичник, 1817 – Софија, 1895) создаде опус што означи меѓа во македонската историја. Ја објави првата стихозбирка на македонски јазик *Македонска юеснарка* (I и II, 1879) и првата сепаратно објавена револуционерна поема *Самовила Македонска* (1878). Редок балкански полиглот, учебникар и лексикограф, тој е автор на *Речникъ оӣтъ че̄тири језика*, 1873 и *Речник од три језика*, 1873, автор на првата печатена граматика на македонскиот јазик (*Слобаница речовска*, 1880) и на првата *Славјанско-македонска оӣштина исӣторија* на македонски јазик (завршена во 1892 год.).

Марко К. Це̄ленков (Прилеп, 1829 – Софија, 1920), покрај поетското, прозното и драмското дело, со своите етнографско-фолклористички и филолошки записи, е најбогатиот и најзначаен собирач на македонските народни умотворби од втората половина на XIX и почетокот на XX век (*Македонски народни умотворби*, I–X, 1972).



*Кузман Шайкарев* (Охрид, 1834 – Софија, 1908) е народен учител и еден од првите и најплоден македонски учебникар во XIX век, собирач и издавач на македонското народно творештво, етнограф и преродбенски деец.

*Атанас Бадев* (Прилеп, 1860 – Софија, 1908) македонски композитор и музички педагог. Студиите по музика ги учел во Москва и во Санкт-Петербург, каде што, меѓу другите, му предаваат истакнатите руски композитори М. Балакирев и Н. Римски-Корсаков. Бадев е еден од првите музички образовани композитори во Македонија. Покрај низа хорски обработки на народни теми и детски песни, тој е автор на *Литургијата сèоред Јован Златоуси*, едно од најзначајните дела од овој жанр во јужнословенските земји кон крајот на XIX век, печатено во Лайпциг во 1898 година.

*Војдан Чернодрински* (Селце, 1875 – Софија, 1951) е најплодниот драмски писател на македонски јазик до крајот на Втората светска војна и основоположник на современиот македонски театар, автор на најпопуларната македонска драма *Македонска крвава свадба* (1900) и на првата драмска творба во стихови *Срешица* (1903). Основач е и раководител на драмскиот кружок *Македонски зговор* (1894) и на првата Ма-



ПОРТРЕТ  
НА КОНСТАНТИН  
МИЛАДИНОВ  
(МАСЛО НА ПЛАТНО),  
РОДОЉУБ  
АНАСТАСОВ

кедонска драмска трупа *Скрб и ушеха* (1901).

Во историјата на македонска-  
та наука и уметност посебно место и

ЈАМА (БРОНЗА),  
АКАД. ДИМО  
ТОДОРОВСКИ






СЕДЕЧКА ФИГУРА  
(ТАПИСЕРИЈА),  
АКАД. ДИМЧЕ КОЦО




значење имаат бројни културни и научно-литературни институции што се формираа во Македонија и особено во странство. Тука треба да се споменат *Млада Џа македонска книжовна дружина* (1890–1892), со нејзиниот печатен орган *Лоза* (1892), во чии пазуви се родија и дејствуваа голем број македонски интелектуалици; Ученичката дружина *Вардар* во



ПОРТРЕТ НА АНДРЕЈА ДАМЈАНОВ  
(МАСЛО НА ПЛАТНО), КОЛЕ МАНЕВ

Белград (1893–1894), во која доаѓа до првата средба на двете најмарканти македонски интелектуални фигури Крсте Мисирков и Димитрија Чуповски; *Македонскиот клуб* со читалиште во Белград што го издаваше весникот *Балкански гласник* (1902) и ги постави основите на *Новојото движење*.

Меѓутоа, најзначајно место за зема *Македонскиот научно-литературно друштво* во Санкт-Петербург (28. X 1902), под претседателство на Димитрија Чуповски, што основа свои филијали и сред македонската емиграција во Софија (1903) и во Одеса (1905), како и свои јадра во Битола и Солун (1910–1913). Со својата богата научна и литературна дејност, со јасно формулираната македонска национална програма: првпат го воведува македонскиот јазик



ПОРТРЕТ НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ  
(МАСЛО НА ПЛАТНО), КОЛЕ МАНЕВ

и официјално во службена употреба (чл. 12 од Уставот од 16. XII 1903); ја објавува првата книга на современиот македонски литературен јазик

(*За македонците работи*, 1903), го издава првото научно-литературно списание (*Вардар*, 1905) на тој јазик и правопис и првата *Картица на Македонија* (1913); ги објавува историските меморандуми и други официјални акти со јасна македонска национална идеологија и ослободителна програма за зачувување на целоста и извршување на слободата на Македонија (1913–1915); ја издава најзначајната периодична публикација (на руски и македонски јазик) *Македонски Ѣолосъ* (*Македонски Ѣлас*) (1913–1914); го изработува македонското национално знаме (1914) и ја публикува *Програмата за Балканска демократиска федерациска република* (1917).



МОТИВ ОД СТРУГА  
(МАСЛО НА ПЛАТНО),  
АКАД. ВАНГЕЛ  
КОЦОМАН



Со богатата научно-литературна и културно-национална дејност, оваа институција претставува фундамент на Македонската академија на науките и уметностите и со неа всушност почнува нејзината историја.

Двете централни интелектуални фигури на *Македонскойо научно-литературно другарство* во Санкт-Петербург се:

ИТАР ПЕЈО  
(БРОНЗА),  
АКАД. ТОМЕ  
СЕРАФИМОВСКИ



ПОРТРЕТ НА ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ  
(МАСЛО НА ПЛАТНО),  
БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ



*Димитрија Чуповски* (Папрадиште, 1878 – Ленинград, 1940) е еден од основачите и претседател на Другарството (1902–1917), автор на голем број статии и официјални акти, издавач на печатениот орган на *Македонската колонија*, организатор на повеќе македонски национални асоцијации, автор на стихови на руски и на македонски јазик, изработи прв македонско-руски речник и скрицира македонска граматика и опфатна енциклопедиски конципирана монографија за Македонија и Македонците.

*Крсъе П. Мисирков* (Постол, 1874 – Софија, 1926) е најистакнатиот македонски славист – лингвист, фолклорист и историчар од европски формат и идеолог на новото ма-



ПОРТРЕТ НА КОЧО РАЦИН (МАСЛО НА ПЛАТНО), БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ

кедонско националноослободително движење. Автор е на познатата основоположничка книга од фундаментално значење за развојот на современиот македонски литературен јазик и правопис *За македонците работи* (1903) и уредник, издавач и автор на списанието *Вардар* (1905).


По Првата светска војна следбеници на оваа активност станаа: Културно-просветното друштво *Вардар* во Загреб, Белград и Скопје (1935–1938), Публицистичкиот кружок *Нација и култура* во Софија (1937–1938) на Коста Веселинов и, пред се, *Македонскиот литературен кружок* (1936–1942) на Никола Ј. Вапцаров.

*Кочо Рацин* (Велес, 1908 – Лопушник, 1943) е најистакнатиот поет, прозаист, критичар, историски

мислител, национален деец и најпознат македонски интелектуалец меѓу двете светски војни. Неговата книга *Бели муѓри* (Самобор, 1939) претставува едно од најзначајните поетски дела во македонската современа литература. УНЕСКО во својата позната едиција *Éminentes personnalités de la culture slave* објави книга за Кочо Рацин (*Kočo Racin*, UNESCO, Paris 1986).

*Кочо Рацин, Венко Марковски, Коле Неделковски и Волче Нумчески* со своите стихозбирки на

ПОЛИПТИХ  
(МАСЛО НА  
ЛЕСОНИТ),  
АКАД. ДИМИТАР  
КОНДОВСКИ





македонски јазик, и драмските писатели *Војдан Чернодрински*, *Никола Киров-Мајски*, *Васил Иљоски*, *Ристо Крле* и *Антон Панов* со своите драмски дела ги поставија темелите на новата македонска книжевност меѓу двете светски војни. Во истиот период *Никола Мариноски*, *Лазар Личеноски*, *Димитар Аврамовски-Пандилов*, *Вандел Коцоман*, *Томо Владимирски* и *Димо Тодоровски* ја втемелија македонската современа ликовна уметност, додека композиторите *Живко Фирфов*, *Стефан Гајдов*, *Трајко Прокопиев* и *Тодор Скаловски*, пак, современата македонска музичка уметност.

Исто така, во периодот меѓу двете светски војни повеќемина македонски научни творци, меѓу кои:

*Софија Томоски*, *Кирил Жерновски*, *Петар Серафимов*, во областа на техничките науки; *Михаило Д. Петрушевски*, *Харалампие Поленаковик*, *Горѓи Шойтрајанов* во филолошките науки; *Димитар Арсов* и *Харалампий Манчев* во медицинските науки; *Лазар Бабамов* во земјоделските науки; *Тодор Мировски*, *Борислав Благоев*, *Лазар Соколов* и *Борис Арсов* во економските и правните науки – дадоа значаен придонес во втемелувањето и развитокот на природните и хуманистичките науки во Македонија.

Во конституирањето на МАНУ исклучително значајна улога имаше Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ со својата прва факултетска институција – Филозофскиот факултет (1946), како и самостојните научноистражувачки институти во Македонија, од чиишто најистакнати професори и научници беа избрани и се избираат членовите на МАНУ.

Големото дело на македонските филологи, фолклористи, историографи, научни творци од областа на природните, техничките и општествените науки, писатели, сликари, композитори и скулптори е вградено во темелите на Македонската академија на науките и уметностите.

ПЛАЖА  
(МАСЛО)  
НА ПЛАТНО),  
АКАД. ВАСКО  
ТАШКОВСКИ





## АКАДЕМИЈАТА ДЕНЕС

Највисок орган на Македонската академија на науките и уметностите е Собранието што го сочинуваат сите членови. Собранието ги донесува најважните акти и решенија за организацијата и работата на Академијата (статутот, финансискиот план, основањето одделенија и научни и уметнички единици и др.), избира претседател, потпретседател и секретар на Академијата и одреден број членови на Претседателството.

Собранието избира членови на Академијата (редовни, надворешни, почесни) секоја трета година, со мнозинство гласови од сите редовни членови и со тајно гласање.

Членовите на Академијата се самостојни во нивната научноистражувачка и уметничка дејност, а нивниот избор е дожivotен.

Организационата структура на Академијата вклучува: Претседателство, пет одделенија, пет истражувачки центри, две стручни единици и секретаријат.

ГОДИШНО  
СОБРАНИЕ НА МАНУ






## ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО




БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Претседателството го сочинуваат: претседателот, потпретседателот и секретарот на Академијата, секретарите на одделенијата и еден или повеќе членови избрани од Собранието на Академијата.

Во досегашниот период од основањето на Академијата биле избрани следните раководни личности:



МИХАИЛО  
АПОСТОЛСКИ



ЈОРДАН  
ПОП-ЈОРДАНОВ



КСЕНТЕ БОГОЕВ



ГЕОРГИ ЕФРЕМОВ



ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ

### Претседатели

*Блаже Конески, 1967–75; Михаило Апостолски, 1976–83;  
Јордан Поп-Јорданов, 1984–91; Ксените Богоев, 1992–99;  
Георги Ефремов, 2000–јуни 2001, Мајеја Мајевски, јули 2001–2003;  
Цвештан Грозданов, 2004*

### Потпретседатели

*Хараламбие Поленаковиќ, 1967–75; Ѓорѓи Филиповски, 1976–79;  
Благој Пойов, 1980–83; Ѓорѓи Филиповски, 1984–91;  
Александар Андреевски, 1992–99; Георѓи Старделов, 2000–2003;  
Момир Поленаковиќ, 2004*

### Секретари

*Ѓорѓи Филиповски, 1967–75; Благој Пойов, 1976–79;  
Евгени Димитров, 1980–83; Крум Томовски, 1984–91;  
Ташко Георѓиевски, 1992–99; Блаже Ристовски, 2000–2003;  
Ташко Георѓиевски, 2004*



Претседателството и другите организациони единици го имаат, во актуелниот период, следниов состав:

председател: Цветан Грозданов; постпредседател: Момир Поленаковик; секретар: Ташко Георгиевски; членови: Зузана Тополинска, Таки Фити, Бојан Шоптрајанов, Владимир Серафимоски, Петре М. Андреевски и Александар Андреевски.

## СЕКРЕТАРИ

*Зузана Тойолињска*

*Таки Фити*

*Бојан Шоптрајанов*

*Владимир Серафимоски*

*Петре М. Андреевски*

## ОДДЕЛЕНИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОЛОШКИ И МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ

## РАКОВОДИТЕЛИ

*Јордан Пой-Јорданов*

*Исак Тацер*

*Георѓи Старделов*

*Зузана Тойолињска*

*Никола Кљусев*

## ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ

ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА  
И МАТЕРИЈАЛИ

ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО  
И БИОТЕХНОЛОГИЈА

ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЦЕНТАР

ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА

ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА

## СЕКРЕТАРИЈАТ

*Лидија Симовска*

*Нада Георѓиева*

*Власимија Видоески*

## АДМИНИСТРАЦИЈА

СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ

ОДДЕЛ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

БИБЛИОТЕКА

АРХИВ



## ОДДЕЛЕНИЈА

Целокупната базична дејност на Академијата се одвива во нејзините пет одделенија: *Одделение за лингвистика и литературана наука*, *Одделение за оиштештвени науки*, *Одделение за математичко-технички науки*, *Одделение за биолошки и медицински науки* и *Одделение за уметност*.

Одделенијата ги разгледуваат состојбите во областа на соодветните науки, односно уметности, даваат мислења и предлози за нивно унапредување и за примена на современите научни знаења и на резултатите од научните истражувања. Одделенијата расправаат по предлозите за објавување научни трудови и уметнички творби на своите членови, како и за трудовите од областа на соодветните науки и уметности што ѝ се поднесени на Академијата за објавување; решаваат за

публикување на трудови во списанието на одделението и утврдуваат предлози за објавувањето трудови во други публикации на Академијата. Одделенијата иницираат и даваат мислења за научноистражувачките и уметничките проекти што се изведуваат во Академијата; предлагаат организирање на научни и свечени собири и уметнички приредби; ги утврдуваат програмите за својата работа; предлагаат кандидати за редовни членови на Академијата, за членови надвор од работниот состав и почесни членови и даваат мислења по предлозите за избор на редовни членови што се поднесени од високообразовни или научни установи, од научни или уметнички организации.

Научната активност на членовите на Академијата се остварува преку одделенијата и истражувачките центри.



## *Одделение за лингвистика и литературана наука*

**В**о Одделението за лингвистика и литературана наука се застапени следниве научни области: лингвистиката, филологијата, литературната наука, фолклорот и други сродни науки.

Членови на Одделението се: Милан Гурчинов (славистика и компаративна книжевност), Петар Хр. Илиевски (класична филологија), Блаже Ристовски (историски и филолошки науки), Зузана Тополињска (лингвистика и славистика) и Ката Ѓулавкова (теорија на книжевноста и книжевна херменефтика).

## *Одделение за ойтишесивни науки*

**В**о Одделението за ойтишесивни науки се застапени следниве научни области: историјата, историјата на уметноста, археологијата, економијата, финансите, демографијата, статистиката, правото, политичките науки, филозофијата, педагогијата и други хуманистички науки.

Членови на Одделението се: Блага Алексова (старохристијанска и словенска археологија), Ксенте Богоев (финансиска теорија и политика), Цветан Грозданов (средновековна и византиска уметност), Евгени Димитров (уставно право), Иван Катарциев (историски науки), Никола Кљусев (теорија и политика на стопанскиот развој), Никола Узунов (современи економски системи) и Таки Фити (економски науки – макроекономија).

## *Одделение за математичко-технички науки*

**В**о Одделението за математичко-технички науки се застапени следниве научни области: математиката, физиката, хемијата, архитектурата, градежништвото, енергетиката, технологијата, електрониката, автоматизацијата, компјутерството, информациската техника и технологија, комуникациската техника и други математички и технички науки.

Членови на Одделението се: Томе Бошевски (електротехника), Ратко Јанев (нукулерна физика), Јордан Поп-Јорданов (електротехника), Глигор Каневче (машинство), Благој Попов (математика), Милчо Ристов (физика), Крум Томовски (архитектура), Ѓорѓи Чупона (математика) и Бојан Шоптрајанов (хемија).



## *Одделение за биолошки и медицински науки*

**В**о Одделението за биолошки и медицински науки се застапени следниве научни области: биологијата, биотехнологијата, земјоделството, ботаниката, педологијата, медицината, ветерината и други биолошки науки.

Членови на Одделението се: Александар Андреевски (оторино-ларингологија), Илија Васков (максилофацијална хирургија), (трансфузиологија), Георги Ефремов (биохемија и молекуларна биологија), Ристо Лозановски (агроекологија), Момир Поленаковиќ (интерна медицина), Владислав Серафимовски (гастроентерохепатологија), Исак Таџер (патофизиологија) и Горѓи Филиповски (земјоделски науки).

## *Одделение за уметност*

**В**о Одделението за уметност се застапени следниве уметности: литературата, музиката, сликарството, скулпторството и уметничката критика.

Членови на Одделението се: Петре М. Андреевски (литература), Ташко Георгиевски (литература), Матеја Матевски (литература), Боро Митриќески (скулпторство), Божин Павловски (литература), Tome Серафимовски (скулпторство), Тодор Скаловски (музика), Георги Старделов (естетика и уметничка критика), Луан Старова (историја на француската книжевност), Гане Тодоровски (историја на македонската литература во XIX век), Васко Ташковски (сликарство) и Влада Урошевиќ (општа и компаративна книжевност).

## *Почесен член*

Коле Чашуле (писател).



# НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА АКАДЕМИЈАТА

**В**о Македонската академија членуваат и научници и уметници од многу земји во светот чиишто високи творечки резултати оставиле длабока трага

во развојот на науката и уметноста воопшто и посебно во развојот на македонската наука и уметност.

Надворешни членови на МАНУ се:

## *Одделение за лингвистика и литературана наука*

Далибор Брозовиќ, Задар, Хрватска (филологија); Жак Гошрон, Париз, Франција (поезија и есеистика); Иван Доровски, Брно, Чешка (литературна историја); Радомир Ивановиќ, Белград, Србија и Црна Гора (литературна наука); Горан Калоѓера, Риека, Хрватска (македонстика и кроатистика); Зоран Константиновиќ, Инсбрук, Австрија (компаратив-

на литература); Хорас Г. Лант, Кембриџ, САД (славистика); Нуло Миниси, Неапол, Италија (филологија); Лешек Мошињски, Гдањск, Полска (славистика); Влодимјеж Пјанка, Виена, Австрија (словенска филологија); Рина Павловна Усикова, Москва, Русија (словенска филологија); Виктор Фридман, Чикаго, САД (славистика, балканистика).

## *Одделение за ойтишесивни науки*

Џејмс Р. Вајсман, Бостон, Масачусетс, САД (историја на уметноста и класични јазици); Милош Мацура, Белград, Србија и

Црна Гора (демографија); Владо Стругар, Белград, Србија и Црна Гора (историја).



### *Одделение за математичко-технички науки*

Киро З'мбов, Белград, Србија и Црна Гора (хемија); Љупчо Коџарев, Сан Диего, Калифорнија, САД, (нуклеарни науки), Владимира Мајер, Загреб, Хрватска (пе-

трологија); Момчило Ристиќ, Белград, Србија и Црна Гора (технолоџија); Борис П. Стојчев, Торонто, Канада (физика); Кензо Танге, Токио, Јапонија (архитектура).

### *Одделение за биолошки и медицински науки*

Константин Апостолов, Кент, Англија (вирусологија); Ферид Мурад, Чикаго, САД (фармакологија); Роберт Солтер, То-

ронто, Канада (ортопедија); Антони Шкоклев, Белград, Србија и Црна Гора (максилофацијална хирургија).

### *Одделение за уметност*

Думитру М. Јон, Букурешт, Романија (литература); Митко Маџунков, Белград, Србија и Црна Гора (литература); Иван Минати, Љубљана, Словенија (литература); Хусто Хорхе Падрон, Мадрид, Шпанија (поезија); Младен Србиновиќ, Белград, Србија и Црна Гора (сликарство); Горан Стефановски, Лондон, Велика Британија (литература), Киро Урдин, Кнок, Белгија (сликарство).



## ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ

**И**стражувачкиот центар за енергетика, информатика и материјали (ИЦЕИМ) е основан на 28 февруари 1986 година.

Како дел од Македонската академија, улогата на ИЦЕИМ е да ги иницира и координира националните истражувачки програми и да врши истражувања на високо ниво во одредени полиња.

Сегашните истражувања во ИЦЕИМ опфаќаат 10 долунаведени научноистражувачки проекти (првите шест финансиирани од странски фондови):

1. *Energy Efficiency Strategy for Macedonia* (Стратегија за енергетска ефикасност на Македонија),

2. *Evaluation of Technology Needs for GHG Abatement in the Energy Sector* (Еvaluација на технолошки потреби за намалување на стапакленички гасови во енергетскиот сектор),

3. *Capacity Building for Improving the Quality of Greenhouse Gas Inventories* (Градење капацитети за подобрување на квалиитетот на инвентарије на стапакленички гасови),

4. *Chaos Synchronization and Analyses of Experimental and Clinical Data* (Хаос синхронизација и анализа на експериментални и клинички податоци),

5. *Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment (RISE)* (Обновливи извори на енергија за изолирани системи – снабдување со енергија и претпирање на оштадни води),

6. *Advanced Science and Technology Network for South East Europe (ASTENSEE)* (Унапредена научно-технолошка мрежа за Југоисточна Европа),

7. *Неделјарост и индикатори за одржливоста,*

8. *Економско-еколошки аспекти на делумната сушестичувања на лигништо со текично гориво во постојните термоценитри,*

9. *Развој и методи за анализа на GHG емисии,*

10. *Квантина теорија на атомско-молекуларните судирни процеси.*

*Истражувачки центар за енергетика и информатика и материјали*

ИЦЕИМ е фокусна точка за Македонија на ИАЕА Електроенергетска



датотека и методологии и на УНЕСКО Светски соларен процес. Исто така ИЦЕИМ е член на Меѓународната мрежа на центри за одржлив развој и седиште на Македонскиот национален комитет на Светскиот совет за енергија.

Во ИЦЕИМ работат: шест академици, еден научен советник, еден научен соработник, двајца асистенти и еден млад истражувач.

ИЦЕИМ соработува со бројни домашни и странски научни институции.

## Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија

Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија (ИЦГИБ) е основан на 28 февруари 1986 година. Во состав на ИЦГИБ работи Националната референтна лабораторија за моногенски болести, формирана во 1970 година.

Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија и лабораторијата на Центарот се опремени со современа и софистицирана опрема.

Во ИЦГИБ работат: еден редовен професор, тројца научни соработници, четворица помлади асистенти и двајца стручни соработници. Покрај нив во Центарот работат и 3–4 постдипломци, на изработка на магистерски / докторски трудови.

Во ИЦГИБ се работи на повеќе научноистражувачки

проекти од областа на молекуларните основи на најчестите наследни болести (таласемии, цистична фиброза, хемофилија, мускулна дистрофија, спинална мускулна атрофија, фрагилен х-синдром, микроделации на у-хромозом, хемохроматоза), малигни (канцер на дебелото црево, канцер на белите дробови, цервикален карцином) и инфективни (хепатитис С вирус, хуман папилома вирус, Chlamidia trachomatis, итн.) и хромозомски аномалии.

ИЦГИБ е референтна институција во Р. Македонија за примена на техниките на рекомбинантната ДНК технологија во дијагнозата и превенцијата на вродените болести, малигните болести и во судската медицина. ИЦГИБ е единствената институција која врши пренатална дијагноза на моногенските болести.



Во изминативе 15 години Центарот едуцира млади научни кадри за сопствените потреби и за потребите на други научни институции. ИЦГИБ е едукативна база на Универзитетот „Св. Кирил и

Методиј“ во Скопје за постдипломски студии за молекуларна биологија и генетско инженерство.

ИЦГИБ соработува со многу научни институции во земјата и во странство.

**Л**ексикографскиот центар, како научна единица во Академијата, е основан на 28 септември 2000 година. Во минатата и во следните години Центарот работи врз подготвување на *Македонската енциклопедија*, која врз темелна научна верификација на фактите, ќе ја открие и ќе ја претстави историската и современата целина на македонската цивилизација; врз долгорочниот проект *Македонска научна и стручна терминологија*, врз макропроектот *Историја на културата на почвата на Македонија* и врз откривање, истражување и систематизирање на книжевното наследство на Славко Јаневски.

Во Лексикографскиот центар, покрај поголемиот број надворешни соработници, постојано се ангажирани: еден виш стручен соработник, двајца асистенти и еден технички секретар.

Реализацијата на *Македонската енциклопедија* и е доверена на посебна Редакција на Македонската енциклопедија.

Лексикографскиот центар издава свој *Билтен*, посветен на подготовките на *Македонската енциклопедија*.

Центарот работи врз подготовката на *Македонската научна и стручна терминологија*. Досега се објавени 109 броја, како и белешки кон печатениот терминолошки материјал. За реализацијата на проектот се грижат: Одборот за изработка на македонската терминологија, Лингвистичката комисија при Одборот и 30 терминолошки комисии за одделни области.

Во рамките на Центарот се работи и врз макропроектот „Историја на културата на Македонија“ од кој досега се објавени 12 томови.

**Лексикографски центар**



## Центар за ареална лингвистика

Центарот за ареална лингвистика е научна единица при Академијата, која е основана на 28 септември 2000 година.

Во рамките на Центарот се истражува улогата на факторот простор во развитокот и во функционирањето на јазикот.

Мултикултурната и мултилингвална балканска средина претставува идеална база за истражувања од областа на ареалната лингвистика, т.е. за развивање на теоријата на меѓујазичните контакти и за изучување на механизмите на јазичната интерференција. Истовремено, ваквите истражувања водат кон попрецизното определување на местото на македонскиот јазик и неговите дијалекти во словенскиот и во балканскиот јазичен свет.

Во работата на Центарот работат тројца соработници, но и широк круг надворешни соработници од земјата и од странство.

Во Центарот се работи врз следните проекти:

1. Меѓународни лингвистички атласи, т.е. 1.1. Оштословенски лингвистички атлас (OLA), и 1.2. *Atlas linguarum Europae (ALE)* - двата проекта имаат меѓународен, мултилатерален карактер и се координирани од Меѓународниот комитет на славистите; во рамките на овие проекти се врши теренска ексцерпција и историска и типолошка интерпретација на македонскиот дијалектен материјал, како и мериторна и компјутерска обработка на лингвистички карти соодветно од словенската и пошироко од европската територија. Центарот е референтен центар за компјутерска обработка на материјалите на ОЛА;

2. Дијалектическа картичка на македонскиот јазик - во рамките на овој проект критички се обработуваат и се подготвуваат за печат материјалите од оставнината на македонскиот лингвист Божидар Видоески;

3. Функционална и географска карактеристика на морфосинтаксички балканизми, 3.1. Функцијата и дистрибуцијата на показатели на просторната и временската референција во македонскиот јазик (во балкански контекст).



Во Центарот се подготвуваат: Библиографија на македонскиот јазик, како и Македонска лингвистичка библиографија: (а) како дел од централната библиографија на славистичката лингвистика (објавувана во Полска), и (б) како дел од централната лингвистичка биб-

лиографија (објавувана во Холандија).

Заради усовршување на кадрите, Центарот организира редовни дискусиони средби посветени на граматичката конфронтација на словенските и балканските јазици.

**Ц**ентарот за стратегиски истражувања е научна единица на Академијата, која е основана на 28 септември 2000 година.

Задачите на Центарот се: поттикнување, организирање и реализирање на истражувања, предавања и јавни дискусиии за стратешки прашања што се од национално и меѓународно значење за Република Македонија. Центарот континуирано ги истражува проблемите, појавите и односите од историска, geopolитичка, економска, социјална, културна и безбедносна природа и тоа од аспект на нивното долгорочко и среднорочко значење за развојот на Република Македонија како самостојна и суверена држава.

Во Центарот работат еден редовен професор, еден научен соработник, еден магистрант и еден технички секретар. Центарот има 10renomirani надворешни соработници од разни научни области кои се постојано ангажирани во научноистражувачката и консултантска дејност.

Во тек е работата врз шест научноистражувачки проекти:

1. *Фундаментални долгорочни интереси на Република Македонија и извориште и облициште на нивното загрозување;*
2. *Населението на Република Македонија;*
3. *Балкански студии: историскиште, политичкиште, економскиште, културниште и*

*Центар за  
стратегиски  
истражувања*



*демо<sup>г</sup>рафски<sup>и</sup>е ас<sup>и</sup>ек<sup>и</sup>и на односите на Македонија со соседните земји (Албанија, Бугарија, Гриција и Србија);*

*4. Анализа на развојни<sup>и</sup>е индика<sup>и</sup>тори на стопанството на Република Македонија по Втората светска војна;*

*5. Дешифрирање на симболите на каменот од Розеша (информатички изражувања) и*

*6. Врски<sup>и</sup>е меѓу Македонци<sup>и</sup>е и Албанци<sup>и</sup>е (1878–1913).*

Центарот е во контакт со домашни и странски институции околу подготвува-

њето на нова истражувачка програма и нејзиното финансирање. Тој организира научни собири – тркалезни маси за актуелни прашања со учество на познати домашни и странски научни работници.

Центарот врши размена на научни кадри, трудови и документација со повеќе земји во светот, а пред се со соседните држави.

За реализација на своите задачи Центарот е отворен за активна соработка со институции и организации во земјата и во странство со сличен карактер на активности.



## НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

**Е**тиграфски извори за историјата на Античка Македонија; Македонско-йолска граматичка конфронтација; Русија и Македонија: заемни врски во йолијтичкиот живоќ и историјата на културата; Собрани дела на Крсте Петков Мисирков; Руска книжевна

авангарда; Микенскиите лични имиња; Личноста и делото на Ацо Караманов и Книжевно-теориски тоими

Проектите што членовите на Одделението ги остваруваат преку Центарот за архална лингвистика се наведени во приказот за активностите на Центарот.

**Одделение за лингвистика и литературна наука**

**Е**кономската наука и макроекономската јадолитика; Промениите во положбата и функциите на централните банки на земјите членки на Европската монетарна унија; Релевантноста на новите макроекономски теории за економијата на Република Македонија; Македонската емиграција во Бугарија и македонскиот на-

ционален иденитет; Животниот во западна Македонија во XIII–XIV век и Развојниот пат на старохристијанска архијектура во Македонија, IV–VI век.

Проектите што членовите на Одделението ги остваруваат преку Центарот за стратегиски истражувања се наведени во приказот за активностите на Центарот.

**Одделение за ойтиштествени науки**

**П**рофомајситорот Георги Новаков Чонѓар – живоќ и дело; Изучување на процесите на пренос на топлина и маса со примена на инверзниот пристап; Многуслојни соларни ќелии; Експериментални и теориски испитувања на прости и двојни соли и комплекси; Водородно сврзани системи во цврста сопствоба и во раствор – експе-

риментални и теориски испитувања и Влијание на термоЭнергетскиот објекти врз квалитетот на воздухот.

Проектите што членовите на Одделението ги остваруваат преку Истражувачкиот центар за енергетика, информатика и материјали се наведени во приказот за активностите на Центарот.

**Одделение за математичко-технички науки**



## Одделение за биолошки и медицински науки

**И**зучување на јодотени-  
јата во Република Македонија; Хередитарна  
глувосит – современа дијагностичка и терапија;  
Тубулоин-  
терситицијални промени при  
нефрити – нефрити (клиничко-морфолошки ис-  
тудувања); Асоцијација на HLA  
DR B1 алелите со хронична  
хейтитис С инфекција со бу-  
брежна инсуфициенција; Современа дијагностичка и терапија  
на траумите во максилото-  
фаџијалната регија во Република Македонија; Улогата на  
медикаментозната терапија  
во превенцијата на крваре-  
њето кај пацientи со циро-

дробна цироза; Флора на  
Република Македонија; Вегета-  
ција на брдскиот пасишта  
врз варовничка подлога; Про-  
учување на класификацијата  
на почви на Република  
Македонија и Деградација на  
почвата како компонента на  
животната средина.

Проектите што членовите на Одделението за  
биолошки и медицински науки ги остваруваат преку  
Истражувачкиот центар за  
генетско инженерство и биотехнологија се наведени во  
приказот на активностите на Центарот.

## Одделение за умешност

**Б**угарската поезија во  
XIX и XX век; Поезијата  
на Константин Миладинов во контекст на некои  
пројави на европскиот романтизам; Ацигоговата природа;

Бежанци; Мирисите на  
Доилката; Балканската сага;  
Азно на сказни; Балкан-  
ско созвездие (скулптури и  
црteжи); Слободни форми (II) и Зооморфни пејзажи.



# НАУЧНИ СОБИРИ И УМЕТНИЧКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

**П**оследниве три и пол децении во Македонската академија се одржани сто и педесетина научни и свечени собири како и голем број изложби, концерти и промоции.

Меѓу собирите ги издвојуваме:

*Кирило-методиевскиот период и кирило-методиевската традиција во Македонија; Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развијокот на словенската просвета; Педесет години на македонската наука за јазикот; Македонскиите дијалекти во Егејска Македонија; Странскиите влијанија во македонската литература и култура во 50-тиите и 60-тиите години; Македонската литература и култура во контекстот на медитеранска културна сфера; VIII меѓународен микенолошки конгрес. Делото на Блаже Конески - осваварувања и персекции.*

*Богомилскиото на Балканот во светлината на најновите истражувања; АСНОМ во создавањето на државноста на македонскиот народ; 100 години од основањето на ВМРО и 90 години од Илинденскиот воспоставување; Македонија во Балканскиите и Првата светска војна; Науката и културата за заедничка иднина на Југословична Европа; Етнокултурниот и иолитичкиот аспект на*

*формирањето на македонската нација во балканскиот културно-историски контекст; Балканот во новиот милениум; 100 години Илинден; Делото на Крсте Мисирков.*

*Долгорочниот економски развој на СР Македонија до 2000 година; Нерамномерниот регионален развој во економската теорија и практика; Проблеми на демографскиот развој на СР Македонија; Еколошкиата и економијата во условите на Македонија; Основните проблеми во економската транзиција; Активиите на проблеми на економската транзиција во Македонија и Бугарија; Ревитализација и нови технологии во стапанството на СР Македонија; Заштитата на човековата околина; Национална спратежноста на економскиот развој на Р. Македонија; Макропрограмската политика во областа на финансите (то и повод 80 години од животот и 50 години настапна и научна дејност на акад. Ксене Бодоев); Монетарите и монетарокономиите во Македонија.*

*Долгорочен развој на енергетиката во СР Македонија; Обновливи извори на електричната енергија во Македонија; Геотермална енергија: состојби и перспективи во Република Македонија; Активиите на прашања во електроенергетиката во Ма-*



ОД ЕДЕН  
НАУЧЕН СОБИР



кедонија; *Физика на кондензирана матерерија;* *Полијадични алгебарски структури;* *Примарен црнодробен канцер;* *Современиите аспекти на вирусните хепатитии.*

*Македонскиот фолклор во музичкото и во драмското творештво до 1945 година;* *Етничките традиции и современостта;* *Цивилизации на йочвата на Македонија;* *Јазичните на йочвата на Македонија;* *Религиите и религискиите аспекти на материјалната и духовната култура на йочвата на Македонија;* *Народното творештво на йочвата на Македонија;* *Историја на идеите на йочвата на Македонија и други.*

Македонската академија на науките и уметностите остварува редовна и систематска активност и во организирањето на ликовни изложби во својот Ликовен салон. Досега се органи-

зирани над 80 изложби на уметници, членови на Македонската академија или на странски академии. Во Академијата е претставено ликовното творештво на основоположниците на современата македонска ликовна уметност: Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Вангел Коцоман, Димитар Аврамовски-Пандилов, Борко Лазески, Јордан Грабулоски, Димче Коцо, Димо Тодоровски, како и на современите македонски ликовни творци: Tome Серафимовски, Димитар Кондовски, Васко Ташковски, Славко Јаневски, Боро Митрически, Коле Манев, Димитар Малиданов, Данчо Калчев, Трајче Јанчевски, Григор Чемерски, Владимир Георгиевски, Киро Урдин и др. Во Академијата беа претставени и изложби на повеќе странски ликовни автори, членови на балкански и европски академии.




## ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

**И**здавачката дејност е од особена важност за Македонската академија на науките и уметностите. Од нејзиното основање до денес се објавени повеќе од 400 наслови, од кои најголемиот број се монографии, резултати од проекти и зборници од научни собири, фототипски и јубилејни изданија, потоа заеднички изданија со други академии, изданија од свечени собири и периодични изданија на одделенијата (секое одделение издава два броја годишно од научното списание „Приложи“).

Селективна библиографија на изданијата на МАНУ:

*1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски* (1970); *Psalterium Sinaiticum (An 11<sup>th</sup> Century Glagolitic Manuscript from St. Catherine's Monastery, Mt. Sinai)* (1971); *Добромирово евангелие* (Кирилски споменик од XII век) (1973); *Сирумички (Македонски) апостол* (Кирилски споменик од XIII век) (1990); *Studia linguistica Polono-Jugoslavica* (1982); *Tractata Musenaea* (1987); *Кирило-методиевскиот период и кирило-методиевската традиција во Македонија* (1988); *Климент Охридски и улогата на Охридската*

книжевна школа во развитокот на словенската просвешта (1989); *Македонската литература и уметност во контекстот на йо-еикијата на социјалниот реализам* (1995); *Сир殃анскиите влијанија во македонската литература и култура во 50-ите и 60-ите години* (1996); Блаже Конески: *Јазикот во македонската народна поезија* (1971); Оливера Јашар-Настева: *Турски елементи во јазикот и стилот на македонската народна поезија* (1987); Иван Доровски: *Студии за балканскиот литературен процес во XIX и XX век* (1992); František Václav Mareš: *Makedonská gramatika* (1994); Зузана Тополињска: *Македонскиот дија-*



ДОБРОМИРОВО  
ЕВАНГЕЛИЕ  
(ФРАГМЕНТ)



лекии во Егејска Македонија, кн. прва, Синтакса, I-II дел (1995, 1997); Божидар Видоески: Диалектизме на македонскиот јазик, 1-3 (1998, 1999); Блаже Ристовски: Историја на македонската нација (1999); Славко Јаневски: Истотијо годишно време (2001); Милан Гурчинов: Облик и смисла (2000); Анте Поповски: Света љесна (2001); Блаже Ристовски: Сознајби за јазикот, литература и историјата (2001); Делошто на Блаже Конески (2002); Две американски граматики на современиот македонски стандарден јазик од Х. Г. Лант и В. А. Фридман (2003); Ѓорѓија М. Пулевски: Славјанско-македонска ойтишта историја (2003); Крсте П. Мисирков: За македонците работи (2003).

Цивилизации на югославија на Македонија (1995); Религиите и религиите аспекти на материјалната и духовната култура на югославија на Македонија (1996); Народното творештво на югославија на Македонија (1997); Музиката на югославија на Македонија (1999); Архитектурата на югославија на Македонија (2000).

Гоце Делчев и македонско-што национално револуционерно движење (1973); Македонија во Ис-

точната криза (1875-1881) (1978); Кресненското восстание во Македонија 1878-1879 (1982); Богомилството на Балканот во светлина на најновите истражувања (1982); Historia e popullit makedonas (1983); Историја на македонскиот народ (1986); Македонија во војниште 1912-1918 (1991); Македонија и односите со Грција (1993); Сто години од основањето на ВМРО и 90 години од Илинденското восстание (1994); АСНОМ – ѕедесет години македонска држава (1944-1994) (1995); Археолошка картина на Република Македонија, том I и II (1994, 1997); Жамила Колономос, Вера Весковиќ-Вангели: Евреите во Македонија во Втората светска војна (1941-1945), том I и II (1986); Македонија. Прашања од историјата и културата (1999); International Conference. The Balkans in the New Millennium. Science and culture in a joint action for peace and development (2001).

Нерамномерен регионален развој во економската теорија и практика (1980); Проблеми на демографскиот развој во СР Македонија (1985); Долгорочен економски развој на СР Македонија до 2000 година (1986); Економијата и екологијата во условите на Републи-



ка Македонија (1994); Економска транзиција (1994); Национална стапа за економскиот развој на Република Македонија (1997); Стапа за извоз на Република Македонија (1999); Никола Узунов: Стапа во Македонија (1945-1990) (2001); Макроекономската политика во областта на финансите (2001); Придонесот на академикот Кирил Миљовски за макроекономската политика во Македонија (2003).

Етнологија на Македонциите (1996); За проблематиката на регулација на Охридското Езеро (1974); Малеш и Пијанец: Природни и социогеографски карактеристики (1980); Кирил Мицевски: Флора на Република Македонија, том 1, св. 1-5 (1985, 1994, 1995, 1998, 2001); Кирил Мицевски: ВисокоЯланинска вегетација на Јаланицата Бисира (1994); Ѓорѓи Филиповски: Почвите на Република Македонија, том I-VI (1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2004); Ѓорѓи Филиповски: Карактеристики на климатско-вегетациско- почвениите зони во Република Македонија (1996); Старохристијанска археологија во Македонија.

Примарен црнодробен канцер (1989); Современи асекти на

вирусните хепатити (1991); Современи асекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц (1994); 10 години од работата на ИЦГИБ (1996); Георги Ефремов: Молекуларно-биолошки основи на туморните заболувања (1998); Стапа за развој на земјоделството во Република Македонија до 2005 година (2001).



СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (ДРВО),  
АКАД. БОРО МИТРИКЕСКИ



# МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА



МОЗАИК  
ОД ХЕРАКЛЕЈА  
ЛИНКЕСТИДСКА,  
БИТОЛА

Македонската академија на науките и уметностите има воспоставено соработка со поголем број академии во светот: Словенечката академија на науките и уметностите, Полската академија на науките, Академијата на науките на Чешката Република, Кралското научно друштво од Лондон, Хрватската академија на науките и уметностите, Словачката академија на науките, Руската академија на науките, Академијата за општествени науки на Австралија, Австриската академија на науките, Српската академија на науките и уметностите, Црногорската академија на науките и уметностите, Британската академија, Академијата на науките на Белорусија, Националната академија на науките на Украина, Унгарската академија на науките, Естонската академија на науките, Романската академија, Кинеската академија за општествени науки, Бугарската академија на науките, Албанската академија на науките и Фламанската академија на науките и уметностите.

Склучените договори за меѓуакадемска научна соработка содржат соработка на заеднички истражувачки проекти, учество на научни собири и уметнички приредби, студиски престои, размена на научни искуства, публикации и други информации.

Македонската академија на науките и уметностите е редовен член на Асоцијацијата на европските академии (ALLEA), на Меѓународната унија на академиите од Брисел (UAI), на Медитеранската академија и на Меѓуакадемскиот панел за прашања од меѓународен интерес (IAP), на меѓународниот совет за наука (ICSU), а соработува со Европската академија на науките и уметностите од Салцбург.

Освен со академиите со кои е воспоставена договорна научна соработка, Македонската академија на науките и уметностите комуницира и разменува мислења и искуства по разни прашања од заеднички интерес и со други странски академии и меѓународни научни организации.



## АРХИВ

**А**рхивот е стручна единица на Академијата која собира, чува, обработува, заштитува и обезбедува за користење архивски материјали создадени во работата на научните и уметничките институции, организирани од МАНУ, од членовите на МАНУ и од граѓански-правни лица и поединци значајни за науката и уметноста.

Работата на Архивот ја раководи Одборот составен од претставници на научните одделенија и истражувачките центри на Академијата. Надлежноста на Архивот на Академијата се протега низ целата територија на Р. Македонија и е единствен архив кој е самостоен и е надвор од обединетата мрежа на Архивите на Македонија.

Архивот ја стекнува граѓата по пат на: отстапување, наследство, подарок, откуп, депонирање и по друга правна основа, но според исклучителна надлежност и предлог на Комисијата за преглед и оценка на архивската граѓа. Архивот на МАНУ во моментов располага со: 110 лични фондови, Матична архива на

МАНУ (1967), 11 збирки, 16 проекти.

Најстариот фрагмент кој се чува во Архивот на МАНУ е старословенски ракопис од XIV век, а архивските материјали се главно од XIX и од XX век. Содржински граѓата е поврзана со проучувањето на историјата, книжевноста, етнологијата, фолклорот, јазикот, уметноста, сликарството, архитектурата, музичкото творештво, правото, економијата, медицината, хералдиката, биологијата итн. Документите и ракописите се на повеќе јазици: македонски, старословенски, српскохрватски, руски, бугарски, грчки, турски, француски, германски, англиски итн.

Архивот располага со библиотечен фонд од околу 30.050 книги (лични библиотечни фондови), како и со нови ракописи (118), ретки книги (317), микрофилмови (183), магнетофонски ленти (81), видеокасети (22), повелби (97), плакети (59), музикалии (250), архивалии (66), збирка фотографии (околу 7.000) и збирка уметнички слики и предмети (215).



## БИБЛИОТЕКА



РАДОМИРОВО  
ЕВАНГЕЛИЕ  
(ФРАГМЕНТ)

Библиотеката е стручна единица на Академијата која набавува, обработува и чува библиотечни материјали, помага во унапредувањето на научната и уметничката дејност на Академијата, врши размена на изданијата на Академијата со другите академии и научни институции во земјава и странство, врши библиотечно-библиографска дејност, собира и средува материјали за научната и уметничката дејност на членовите на Академијата.

Библиотеката на Македонската академија на науките и

уметностите располага со околу 140.000 единици, од кои 50.000 монографии и 90.000 броеви на списанија и весници. Бројот на наслови на списанија и весници изнесува вкупно 1.480, од кои 185 домашни и 1.295 странски.

Работата на Библиотеката ја раководи Библиотечен одбор, составен од членови на МАНУ, кој дава општи насоки за нејзината работа, ја контролира и ја насочува набавната политика и др.

Библиотеката врши размена со 450 институции од земјата и од странство. Околу две третини од годишниот прилив на книги во Библиотеката се добиваат по пат на размена.

Набавката се базира, пред се, врз комплетирање на научни прирачници (енциклопедии, лексикони, речници, и др.), капитални дела од светската наука и уметност, материјали од научните собири во земјава и странство, домашни монографии и набавка на домашни и странски списанија.



---

## СОДРЖИНА

---

Корени	5
Академијата денес	15
Претседателство	16
Одделенија	18
Надворешни членови на Академијата	21
Истражувачки центри	23
Научноистражувачки проекти	29
Научни собири и уметнички презентации	31
Издавачка дејност	33
Меѓународна соработка	36
Архив	37
Библиотека	38

---



ПАНОРАМА НА СКОПЈЕ

---

**Македонска академија на науките и уметностите**  
Бул. Крсте Мисирков, бр. 2 , Поштенски фах 428  
1000 Скопје, Република Македонија

**Секретаријат**

Тел. 3235-400  
Факс 3235-500  
E-mail: makakad@manu.edu.mk

**Истражувачки центар**

**за енергетика и информатика**  
Тел./Факс 3235-423  
E-mail: jpj@manu.edu.mk

**Истражувачки центар**

**за генетско инженерство  
и биотехнологија**  
Тел./Факс 3235-411  
E-mail: gde@manu.edu.mk

**Лексикографски центар**

Тел. 3235-530  
Факс 3235-531  
E-mail: leksikografski@manu.edu.mk

**Истражувачки центар**

**за ареална лингвистика**  
Тел. 3235-400  
Факс 3235-500  
E-mail: makakad@manu.edu.mk

**Центар за стратегиски**

**истражувања**  
Тел. 3535-540; Факс 3235-541  
E-mail: csi@manu.edu.mk